

20080881643

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

9 2008

9 .07-2806/1
2008

Бранко Црвенковски, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

1

“ 31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004, 70/2006 126/2006), 2
2, :

“

.”

2

“ 20- :

.”

3

“ 20- :

- 30
- 15

()

:

1

.”

20-

4

20- , 20- , 20- 20- , :

“ 20-

20- 1

15

20-

20- 1 2 8 ,

23-

20-

20-

.”

5

21 1 2 3, :

“3)

(2 2);“.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11.

6

23- 1 1 “1.500” “1.000”
“300” “200”.

7

“

”.